

КАКО САД И ВЕЛИКА БРИТАНИЈА СЕ СПРАВУВААТ СО ОТКРИВАЊЕТО НА СТОРИТЕЛИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

РЕДОТ, ЗАКОНОТ И ДНК СЕ МОЌНО ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ЗЛОСТОРНИЦИТЕ

Изминативе 10 години се карактеризираат со значително намалување на криминалот во САД и во Велика Британија. Некои приврзаници на социјалната економска теорија ова го објаснуваат со подобрената економска положба на најзагрозените слоеви. Меѓутоа, подобрената економска положба не може да ги објасни драстичното ниво на намалување на убиствата, силувањата, вооружените грабежи и другите тешки криминални дела. Исто така, оваа теорија не може да го објасни фактот за брзото фаќање на сите сторители на убиства и на силувања. Точниот одговор е многу поедноставен, борбата против криминалот во овие земји заврши со победа над криминалот! При тоа, единствената заслуга за тоа се должи на едно моќно оружје, кое им е достапно на силите на редот и законот. Тоа е методата на човековата идентификација врз основа на ДНК. Како тоа се случи?

Во 1994 година Конгресот на Соединетите Американски Држави го донесе Актот за идентификација врз ДНК. При тоа, формирана е банка на податоци, во која е внесен идентитетот на познатите криминалци. До 2005 година во оваа банка на податоци се внесени сите сторители на криминални дела! Тоа значи дека силите на редот и законот в раце ја имаат севкупната популација на криминалци! Како се користи оваа информација? Секое криминално дело остава траги од ДНК на злосторникот. Таа ДНК се зема и се става во банката на податоци и речиси во 70 проценти од криминалните случаи се дознаваат името, презимето и адресата на сторителот. Единственото нешто што потоа полицијата треба да направи е да го пронајде и да го уапси. Доколку, пак, се случи да не постои информација за сторителот, огромна е веројатноста дека во наредните години тој ќе направи уште некое криминално дело за кое ќе биде фатен, по кое ќе биде суден и за претходните дела. На искусните полициски инспектори добро им е познат фактот дека и криминалците имаат своја кариера, како и сите обични луѓе. Почнуваат со ситни кражби, потоа преминуваат на нанесување повреди во тепачки, продолжуваат со тешки кражби, и завршуваат со силувања и убиства.

Така, исклучително е голема веројатноста (речиси 100 проценти) дека оној кој извршил убиство или силување претходно веќе да имал сторено некое помало криминално дело. Поради тоа, важно е сторителите на ситни криминални дела (тепачки, мали кражби) да бидат внесени во банката на податоци.

Во Велика Британија се оди дотаму што денес возачите на градските автобуси се опремени со препарат за собирање плунка. Имено, Британците имале една голема мана - кога ќе се изнервираат го плукаат возачот на автобусот пред да слезат и потоа на суд тврдат дека тие не направиле такво нешто. Собирајќи ја плунката од која се извлекува ДНК, возачот може да достави несоборлив доказ за идентитетот на сторителот, кого потоа го чека казна која ниту малку не е наивна.

Авторот на овие редови им помогна на многу полиции и безбедносни служби во светот да ја освојат оваа технологија и беше директно вклучен во решавањето на некои познати случаи. И полициите на земјите од соседството на Македонија, како Хрватска, Србија и Босна, денес ефикасно ја користат оваа моќна метода. На пример, за тоа колку многу Хрватска ги цени своите ДНК техничари (тоа се 3 девојки) може да се констатира и од тоа што не им дозволува да патуваат со ист авион (при случај на авионска несреќа загубата на овие лица за државата би била ненадоместлива).

Македонската полиција, за жал, сè уште не ја користи оваа метода. Убеден сум дека некои од траумите кои сите ги доживеавме по Вејце или, пак, по атентатот врз Глигоров ќе беа поподносливи доколку сторителите на тие криминални дела денес беа на безбедно место, зад решетки. Наместо да се справат со криминалот, сведоци сме за тоа како високи полициски службеници изигруваат будали пред јавноста само за да си ги заштитат синовите или, пак, како некои портирки шират афери по весниците за настани кои ниту ним не им се јасни.

Моето трпение ќе трае до 5 јули. А вашето?

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот